

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 110 год. LXVII

17 август 2011, среда

Цената на овој број е 190 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2601. Указ бр. 14 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2607. Указ бр. 25 од Претседателот на Република Македонија.....	3
2602. Указ бр. 15 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2608. Одлука за изменување на Одлуката за именување претседател и членови на Советот за безбедност на Република Македонија.....	3
2603. Указ бр. 16 од Претседателот на Република Македонија.....	2	2609. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење на полициските работи.....	4
2604. Указ бр. 22 од Претседателот на Република Македонија.....	2	Огласен дел.....	1-52
2605. Указ бр. 23 од Претседателот на Република Македонија.....	3		
2606. Указ бр. 24 од Претседателот на Република Македонија.....	3		

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
2601.****УКАЗ БР.14**

15 август 2011 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

**2.МЕХАНИЗИРАН ПЕШАДИСКИ БАТАЛЈОН  
ОД 1. МЕХАНИЗИРАНА ПЕШАДИСКА БРИГАДА  
НА ЗДРУЖЕНАТА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА НА  
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****со ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ**

за исклучителен придонес во јакнењето на одбранбената способност на Република Македонија во зачувувањето на нејзината независност, безбедност и територијален интегритет, како и за успешно претставување и афирмирање на Армијата на Република Македонија во меѓународни рамки.

Бр.10-1448  
15 август 2011 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

**2602.****УКАЗ БР.15**

15 август 2011 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

**РЕНЦЕРСКИОТ БАТАЛЈОН ОД ПОЛКОТ ЗА  
СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ НА АРМИЈАТА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****со ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ**

за исклучителен придонес во јакнењето на одбранбената способност на Република Македонија во зачувувањето на нејзината независност, безбедност и територијален интегритет, како и за успешно претставување и афирмирање на Армијата на Република Македонија во меѓународни рамки.

Бр.10-1449  
15 август 2011 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

**2603.****УКАЗ БР. 16**

15 август 2011 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

**НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА „МАНИФЕСТАЦИЈА  
СТРУШКИ ВЕЧЕРИ НА ПОЕЗИЈАТА“****со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА**

за исклучителни резултати во долгогодишното успешно организирање на оваа врвна меѓународна културна манифестација за презентација на македонското и светското поетско творештво со што даде значаен придонес за збогатувањето на македонската култура и афирмација на Република Македонија во светот.

Бр. 10-1450  
15 август 2011 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

**2604.****УКАЗ БР. 22**

Од 16 август 2011 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011 и 47/2011),

СЕ УНАПРЕДУВА

**ВО ЧИН БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ****полковник ВЕЛИЧКОВСКИ Добре МЕТОДИЈА**

ФЧ: полковник, по формација бригаден генерал  
Лична ВЕС: 31140

Командант на 2.механизирана пешадиска бригада во Здружената оперативна команда на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на ден 18 август 2011 година.

Бр.07-1462  
16 август 2011 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

2605.

**УКАЗ БР. 23**

16 август 2011 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011) член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011 и 47/2011),

СЕ УНАПРЕДУВА

**ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ МАЈОР****бригаден генерал Котески Ванчо Горанчо**

ФЧ: бригаден генерал, по формација генерал мајор  
Лична ВЕС: 31140

Командант на Здружената оперативна команда на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на ден 18 август 2011 година.

Бр. 07-1463	Претседател
16 август 2011 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

2606.

**УКАЗ БР. 24**

Од 16 август 2011 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011 и 47/2011),

СЕ РАЗРЕШУВА

**НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,****генерал потполковник СТОЈАНОВСКИ Душан МИРОСЛАВ**

Лична ВЕС: 31140

Овој указ да се изврши на 18 август 2011 година.

Бр.07-1464	Претседател
16 август 2011 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

2607.

**УКАЗ БР. 25**

Од 16 август 2011 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008 и 51/2011), член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011 и 47/2011),

СЕ ПОСТАВУВА

**ЗА НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,****генерал мајор КОТЕСКИ Ванчо ГОРАНЧО**

ФЧ: генерал мајор, по формација генерал потполковник

Лична ВЕС: 31140

До сега: Командант на Здружената оперативна команда на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на 18 август 2011 година.

Бр.07-1465	Претседател
16 август 2011 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

2608.

Врз основа на член 84 алинеја 6, член 86 став 1 и 2 и Амандман XIII од Уставот на Република Македонија, донесувам

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****I**

Се разрешуваат од членови на Советот за безбедност на Република Македонија поради престанок на функцијата:

- Зоран Коњановски, поранешен министер за одбрана и
- м-р Антонио Милошоски, поранешен министер за надворешни работи.

**II**

За членови на Советот за безбедност на Република Македонија се именуваат:

- д-р Фатмир Бесими, министер за одбрана и
- м-р Никола Попоски, министер за надворешни работи.

**III**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1453	Претседател
15 август 2011 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
2609.**

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/06 и 6/09), министерот за внатрешни работи, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ РАБОТИ****Член 1**

Во Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07) во делот II „ПРИМЕНА НА ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА“ во точката 1. „Проверка и утврдување на идентитет на лица и предмети“ насловот на потточката 1.4 „Известување за извршена проверка и утврдување на идентитет на лица и предмети“ се брише.

**Член 2**

Во член 10 во ставот 1 зборовите: „службена белешка“ се заменуваат со зборот „записник“, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „Службената белешка“ се заменуваат со зборот „Записникот“.

**Член 3**

Во член 11 став 2 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „кој во зависност од содржината на добиените информации, истата ја доставува до надлежната организациона единица за постапување“.

**Член 4**

Во член 26 во ставот 1 по зборовите „причините за задржувањето“ се додаваат зборовите „времето на приведување; местото на приведување;“.

**Член 5**

Во член 28 во ставот 1 зборовите „ или за лице кое може да даде известување за сторени кривични дела или за прекршок или за сторители на такви дела;“ се бришат.

Во ставот 4 по зборот „потраги“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во ставот 5 по зборовите „полицискиот службеник“ се додава зборот „писмено“.

**Член 6**

Во член 53 во ставот 1 по зборот „преглед“ се додаваат зборовите „или претрес“.

Во ставот 2 по зборот „прегледот“ се додаваат зборовите „или претресот“.

**Член 7**

Во член 54 во ставот 1 зборовите „службена белешка“ се заменуваат со зборот „извештај“, а по зборот „дејствие“ се додаваат зборовите „времето и местото каде е преземено дејствието;“.

**Член 8**

Во член 55 став 1, во алинејата 10 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 11 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По алинејата 11 се додава нова алинеја 12 која гласи:  
„ - ќе направи проценка за можност и потреба од употреба на службено куче;“.

**Член 9**

Членот 60 се менува и гласи:

„Полицискиот службеник кој ја примил пријавата, на подносителот на пријавата му дава примерок од изготвениот записник за примање на пријава.“

**Член 10**

Во глава II по точката 15 се додава нова точка 15-а. и нов член 64-а кои гласат:

„15-а. Собирање, обработка, анализирање, користење, проценка, пренесување, чување и бришење на податоци односно информации и обработка на лични податоци

**Член 64 -а**

Собирањето на податоците, односно информациите претставува планирано, организирано и насочено собирање на лични и други потребни податоци, односно информации со цел спречување на вршење на кривични дела и прекршоци и откривање и фаќање на нивните сторители.

Обработката и анализирањето на собраните податоци односно информациите од ставот 1 на овој член, прибрани со примена на полициските овластувања се врши од страна на полициските службеници кои имаат овластување да вршат обединување на прибраните податоци односно информации, изнаоѓање на нивна меѓусебна поврзаност со примена на посебни аналитички и други методи и техники.

Обработката и анализирањето на податоците, односно информациите се врши со цел да се овозможи поврзување на лицата вклучени во планирање и извршување на кривични дела за што се изготвуваат соодветни аналитички продукти од страна на надлежните организациони единици за аналитички работи.

Обработката и анализирањето на податоците, односно информациите се врши и заради следење на трендовите и појавите на криминалот, проценка на ризиците и заканите од одреден вид на криминал, одредување на приоритети за постапување, планирање на мерки и активности, планирање на потребни човечки ресурси и изготвување на соодветни стратешки аналитички продукти на локално, регионално и национално ниво.

Проценката на податоците, односно информациите е неопходна постапка за нивно користење од страна на полицијата.

Проценката на веродостојноста на изворот и на вистинитоста на собраните податоци, односно информации се врши согласно системот „4 x 4“, со цел овозможување на полициските службеници, како корисници на собраните податоци, односно информации, а врз основа на определената веродостојност на изворот и вистинитоста на податоците, односно информациите да донесат соодветни одлуки за планирање и превземање на конкретни мерки и активности.

Вреднувањето на веродостојноста на изворот и податоците, односно информациите се врши со кодови за проценка на веродостојноста на изворот и кодови за вреднување на веродостојноста на податоците, односно информациите.

Кодови за проценка на веродостојноста на изворот од ставот 7 на овој член се:

**А - ВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР.** Не постои сомнеж во веродостојноста, автентичноста и компетентноста на изворот или изворот во минатото бил веродостоен во сите случаи.

**В - НАЈЧЕСТО ВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР.** Извори чии информации во минатото се покажале како точни во поголем дел од случаите.

**С - НАЈЧЕСТО НЕВЕРОДОСТОЕН ИЗВОР.** Извори чии информации, во минатото се покажале како неточни во поголем дел од случаите.

**Х - НЕОДРЕДЕН ИЗВОР.** Не може да се определи веродостојноста, автентичноста и компетентноста на изворот.

Кодови за вреднување на веродостојноста на податоците, односно информациите се:

**1 - ВИСТИНИТА.** На службеникот со сигурност му е познато дека информацијата е вистинита.

**2 - ВЕРОЈАТНО ВИСТИНИТА.** Информацијата му е лично позната на изворот, но не му е позната на службеникот кој поднесува извештај.

**3 - МОЖНО ВИСТИНИТА.** Информацијата не му е лично позната на изворот, но е поткрепена со информација која е од порано примена.

**4 - НЕОДРЕДЕНА.** Информацијата не му е лично позната на изворот и не може да се потврди со претходно примени информации.

За собраните податоци, односно информации полицискиот службеник изготвува оперативен извештај, во кој се внесуваат податоци за организационата единица, евидентниот број на оперативниот извештај, датумот и место на негово поднесување, податок за изворот, податок за проценката на изворот, податок за проценката на информацијата, областа на криминал, предметот (субјектот или криминалниот акт), текстот во кој се содржани собраните податоци, односно информации, превземените активности, потпис на полицискиот службеник кој го изготвил извештајот и други податоци.

Во зависност од содржината на собраните податоци, односно информации полицискиот службеник истите ги пренесува до надлежните организационите единици на Полицијата, согласно принципот „Потребно да знае“.

Чувањето на податоците, односно информациите се врши во писмена или електронска форма. Податоците, односно информациите се чуваат на начин и во облик кој овозможува нивна тајност и заштита од неовластен пристап.

Чување на податоците, односно информациите кои се внесуваат во збирка на податоци се врши од страна на овластени службени лица надлежни за складирање и пребарување.

Собирањето, обработката, анализирањето, користењето, проценката, пренесувањето, чувањето и бришењето на податоците, односно информациите се врши согласно прописите од таа област, а обработката на личните податоци се врши согласно прописите за заштита на личните податоци.

#### Член 11

Во членот 65, зборовите „Собирањето, обработката, анализирањето, користењето, оценувањето, пренесувањето, чувањето и бришењето на податоци и обработката на лични податоци;“ се бришат.

#### Член 12

Во членот 70 во ставот 3 по зборовите „командирот на полициската станица“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

#### Член 13

Во член 75 ставот 2 се менува и гласи:

„Во случаите од ставот 1 на овој член полицискиот службеник го известува дежурниот полициски службеник во организационата единица каде ги извршува работните задачи“.

## Член 14

Членот 76 се менува и гласи:

„Во случаите на постапување согласно член 66 став 1 од овој правилник, полицискиот службеник одржува телефонски, односно радио врски со дежурниот полициски службеник во организационата единица каде ги извршува работните задачи, како и со полициските службеници од соседните терени“.

## Член 15

Во член 77 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Извештајот од став 1 на овој член се приложува кон наредбата од членот 73 став 2 од овој правилник“.

## Член 16

Во член 89 во ставот 2 зборовите „комесарите на Секторите за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „одговорниот полициски службеник во Секторот за внатрешни работи согласно неговата надлежност“.

## Член 17

Во членот 98 воведната реченица се менува и гласи:

„Превентивните активности за спречување на економскиот криминал се вршат плански врз основа на конкретни проценки за причините на манифестационите облици на криминалното однесување и опфаќаат:“.

Во алинејата 3 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 4 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи:

„- подигање на јавната свест преку остварување на соработка со јавноста за согледување на штетните ефекти кои произлегуваат од разните облици на економски криминал.“

## Член 18

Во член 99 став 1 во алинејата 2 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 3 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По алинејата 3 се додаваат три нови алинеи кои гласат:

„- соработка со Државниот совет за превенција од малолетничко престапништво и соработка со локалните совети за превенција од малолетничко престапништво;

- учество на трибини, дебати, медиумски емисии и други активности за подигање на јавната свест во превенцијата на малолетничката деликвенција и

- мултиресорен и координативен пристап во превенцијата на појавите на малолетничката деликвенција.“

## Член 19

Во член 100 став 1 во алинејата 6 по зборот „сообраќајот“ се додаваат зборовите „како и основните начела на меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во сообраќајот“.

По алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

„- следење на законитоста во работењето на автошколите при оспособување на кандидати за возачи“.

Во алинејата 8 која станува алинеја 9 по зборот „причини“ се става запирка и се додава зборот „последници“, а сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со точка.

Во алинејата 9 која станува алинеја 10, точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„- примена на посебни воспитни мерки кон лица кои ги прекршиле сообраќајните правила и прописи утврдени со закон и

- остварување на поповолни услови за безбедноста на сообраќајот на патиштата во општините и градот Скопје преку организирање на сообраќајни патроли на граѓани и училишни сообраќајни единици“.

## Член 20

Во член 101 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„- утврдување на стратегија за борба против организираниот криминал, утврдување на неговите манифестационни облици и средините во кои е присутен;“.

Во алинејата 2 точката и запирката се заменуваат со запирка, а по зборот „извршители“ се додаваат зборовите „како и изготвување на стратешки проценки за организираниот криминал;“.

Во алинејата 3 по зборот „обработка“ се додаваат зборовите „изготвување на анализа на ризик од организираниот криминал“.

Во алинејата 5 по зборовите „фалсификување на пари“ се става запирка и се додаваат зборовите „злоупотреба и фалсификување на платежни картички, неовластено навлегување и оштетување на компјутерски систем, компјутерски измами, детска порнографија и“.

Во алинејата 6 по зборот „оперативно“ се додаваат зборовите „односно криминалистичко разузнавачко“, а сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 7 по зборовите „државни органи“ се додаваат зборовите „на национално и меѓународно ниво, со цел размена на информации“, по зборовите „практична соработка“ се става точка и запирка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По алинејата 7 се додава нова алинеа 8 која гласи:

„- подигање на јавната свест преку медиумска кампања и остварување на соработка со јавноста, јавниот и приватниот сектор, невладини организации за согледување на штетните ефекти кои произлегуваат од разните облици на организиран криминал“.

#### Член 21

Во член 103 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„- непосредно забележување при спроведување на полициски овластувања за што се изготвува оперативен извештај;“.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:

„- сознанија добиени со примена на посебни истражни мерки и прикриени извори на податоци;“.

#### Член 22

Во член 104 во ставот 1 по зборовите „оперативно тактички“ се додаваат зборовите „односно криминалистичко разузнавачки“.

#### Член 23

Во член 108 во ставот 1 по зборот „траги“ се додава зборот „и мириси“.

#### Член 24

Во член 145 став 1 во алинејата 3 по сврзникот „и“ се додаваат зборовите „регистарските таблици и“.

#### Член 25

Во член 148, во ставот 3 зборот „точки“ се заменува со зборот „алинеи“.

#### Член 26

Насловот на Главата IX „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА И КОНТРОЛА НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА“ се менува и гласи: „ГРАНИЧНА КОНТРОЛА“

Насловот на точката 1 „Обезбедување на државната граница и контрола на преминување на државната граница“ и членот 174 се менуваат и гласат:

„1. Вршење на гранична контрола

#### Член 174

Вршењето на граничната контрола, како и контролата на пренесување на оружје и муниција преку државната граница се врши согласно прописите за гранична контрола и прописите за оружје“.

#### Член 27

Насловите на потточките 1.1 „Контрола на патен сообраќај“, 1.2 „Контрола на езерски сообраќај“, 1.3 „Контрола на воздушен сообраќај“ и 1.4 „Контрола на пренесување на оружје и муниција преку државната граница“ и членовите од 174 до 196, се бришат.

#### Член 28

Во член 197 ставот 1 се менува и гласи:

„Полициските службеници превземаат или предаваат обвинети или осудени лица (екстрадиција) согласно одредбите на Законот за кривичната постапка, прописите за меѓународна правна помош и ратификуваните меѓународни договори.“

#### Член 29

Во член 201 став 2 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- број на службени кучиња;“.

#### Член 30

Во член 205 во ставот 2 зборовите „подрачје од две или повеќе општини“ се заменуваат со зборовите „подрачје на два или повеќе Сектори за внатрешни работи“.

#### Член 31

Во член 209 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- преглед со службени кучиња на превозни средства со кои се превезуваат личностите кои се обезбедуваат;“.

#### Член 32

Во членот 228 бројот „23“ се заменува со број „25“.

#### Член 33

Обрасците број 2, 3, 4, 5, 10, 13, 20, 21, 22 и 23 се заменуваат со нови Обрасци број 2, 3, 4, 5, 10, 13, 20, 21, 22 и 23.

По Образецот 7 се додава нов Образец 7-а, по Образецот 17 се додаваат два нови Обрасци 17-а и 17-б, а по Образецот 23 се додаваат два нови Обрасци 24 и 25.

Обрасците од ставовите 1 и 2 од овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

#### Член 34

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.12.1-61921/1  
17 август 2011 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

## Образец бр. 2

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за кривична постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр.15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09 и 51/11) и член 10 став 1 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи ("Службен весник на Република Македонија" бр.149/07) се изготвува

**З А П И С Н И К**  
**за препознавање на лица и предмети**

На ден \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година, од полицискиот службеник \_\_\_\_\_ во  
(име и презиме)  
просториите на \_\_\_\_\_ е извршено препознавање заради:  
(назив на организационата единица)

Препознавањето го вршеше лицето \_\_\_\_\_  
(име, татково име и презиме)  
роден-а \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_, со ЕМБГ \_\_\_\_\_ со живеалиште-  
престојувалиште во \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ во својство  
на \_\_\_\_\_  
(сведок, оштетен и.т.н)

Препознавањето е започнато во \_\_\_\_\_ часот.  
Од лицето кое го врши препознавањето побарано е да го опише лицето-предметот,  
со цел да се утврдат индивидуалните белези, при што изјави:

Заради препознавање покажани се следните лица-предмети:

по што лицето кое го вршеше препознавањето изјави:

Препознавањето е завршено во \_\_\_\_\_ часот.

Лице кое вршело препознавање

Полициски службеник



## Образец бр.3

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

\_\_\_\_\_ (назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006 и 6/09) и член 11 став 2 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи (“Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07), полицискиот службеник изготвува

**СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА**  
**за собирање на информации од граѓани**

Граѓанинот \_\_\_\_\_ по занимање \_\_\_\_\_,  
роден – а \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_, држава \_\_\_\_\_,  
ЕМБГ \_\_\_\_\_ со живеалиште-престојувалиште во \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_, број \_\_\_\_\_, вработен во \_\_\_\_\_,  
во својство на \_\_\_\_\_  
на ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ на полицискиот  
(место каде е дадена информацијата)  
службеник \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_  
(име и презиме) (назив на организационата единица)

ја даде следната информација:

ПОТПИС НА ГРАЃАНИНОТ

\_\_\_\_\_

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

\_\_\_\_\_

## Образец бр. 4



## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

## ПОКАНА

Врз основа на член 142 став 6 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09 и 51/11), член 43 став 1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.114/06 и 6/09) и член 12 став 2 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/07), се повикува

(име и презиме и адреса)

да дојде на ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот во

\_\_\_\_\_ на ул. \_\_\_\_\_

(назив на организационата единица)

бр. \_\_\_\_\_, поради давање известување во врска со

(место)

Повиканото лице има право да земе бранител.

Доколку повиканото лице не се јави на оваа покана, а не го оправда своето недоаѓање, може присилно да биде доведено со судска наредба согласно член 142 став 7 од Законот за кривичната постапка и член 43 став 3 од Законот за полиција.

МП

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

## ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ПОКАНА

Денес на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година јас \_\_\_\_\_

(име и презиме)

ја примив поканата број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година со која се повикувам да се јавам на ден \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ часот во \_\_\_\_\_.

(назив на организационата единица)

Поучен сум за правото да земам бранител.

Предупреден сум за последиците од член 142 став 7 од Законот за кривичната постапка и член 43 став 3 од Законот за полиција.

ДОСТАВИЛ

ПРИМИЛ

## Образец бр.5



## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

ДО

\_\_\_\_\_ СУД

## ИЗВЕШТАЈ

На ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот, полицискиот службеник \_\_\_\_\_ го приведе лицето \_\_\_\_\_, роден-а \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ ЕМБГ \_\_\_\_\_, со живеалиште/престојувалиште во \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, врз основа на член 188 став 2 од Законот за кривичната постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09 и 51/11) поради постоење на причини од член 184 став 1 од Законот за кривичната постапка и член 20 став 1 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи ("Службен весник на Република Македонија" бр.149/07).

МП ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

## ПОТВРДА

Именуваниот е доведен и предаден на истражниот судија при \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ часот, во следната психофизичка состојба:

М.П.

ИСТРАЖЕН СУДИЈА

Образец бр. 10

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Врз основа на член 43 став 3 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07 ) се

**ПРЕДУПРЕДУВА**Лицето \_\_\_\_\_ од татко \_\_\_\_\_ и мајка \_\_\_\_\_, роден-а на \_\_\_\_\_  
(презиме и име)\_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_, држава \_\_\_\_\_, ЕМБГ \_\_\_\_\_,  
националност \_\_\_\_\_, занимање \_\_\_\_\_, со живеалиште-престојувалиште во \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, со лична карта-патна исправа  
бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_.На ден \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ часот во просториите на \_\_\_\_\_,  
(назив на организационата единица)  
од страна на полицискиот службеник бев**ПРЕДУПРЕДЕН** за следното:

ПРЕДУПРЕДЕН

М.П.

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Образец бр.13

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

\_\_\_\_\_ (назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ година

Врз основа на член 54 став 1 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07 ) изготвена е

## СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА

за извршен преглед на лице, превозно средство или багаж

1. За лице \_\_\_\_\_, роден-а на \_\_\_\_\_ година, во

\_\_\_\_\_ (презиме, татково име и име)

држава \_\_\_\_\_, ЕМБГ \_\_\_\_\_, со живеалиште-престојувалиште во \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_.

ПРИ ВРШЕЊЕТО НА ПРЕГЛЕДОТ УТВРДЕНО Е СЛЕДНОТО:

## Образец бр.13

2. За превозно средство \_\_\_\_\_, со регистарски табlici \_\_\_\_\_,  
(вид, тип и марка)  
управувано од \_\_\_\_\_, роден-а на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_,  
(презиме, татково име и име)  
ЕМБГ \_\_\_\_\_, со живеалиште-престојувалиште во \_\_\_\_\_, ул.  
\_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_.

ПРИ ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ УТВРДЕНО Е СЛЕДНОТО:

3. За багаж, во сопственост на \_\_\_\_\_, роден-а  
(презиме, татково име и име)  
на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_, ЕМБГ \_\_\_\_\_, со живеалиште-  
престојувалиште во \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_.

ПРИ ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ УТВРДЕНО Е СЛЕДНОТО:

Прегледот на лицето, превозното средство, багажот го презема полицискиот  
службеник \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, поради \_\_\_\_\_  
(назив на организационата единица)

\_\_\_\_\_

(причини поради кои е извршен прегледот)

\_\_\_\_\_

(време и место каде е извршен прегледот на лицето, превозното средство и багажот)

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

\_\_\_\_\_

Образец бр.20



## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

ДО

\_\_\_\_\_ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

Врз основа на член 142 став 11 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09 I 51/11) и член 125 став 1 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07) се поднесува

## КРИВИЧНА ПРИЈАВА

ПРОТИВ: \_\_\_\_\_ од татко \_\_\_\_\_,  
(име и презиме / прекар)

мајка \_\_\_\_\_, роден-а на \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_,  
држава \_\_\_\_\_ со живеалиште - престојувалиште во \_\_\_\_\_,  
ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, со лична карта - патна исправа  
бр. \_\_\_\_\_ издадена од \_\_\_\_\_,  
ЕМБГ \_\_\_\_\_, по занимање \_\_\_\_\_, вработен-а  
во \_\_\_\_\_, со завршено \_\_\_\_\_ образование,  
националност \_\_\_\_\_, државјанин на \_\_\_\_\_.

ЗАТОА ШТО:<sup>1</sup>

Факти врз основа на кои е заклучено дека постојат основи на сомневање дека е извршено кривично дело \_\_\_\_\_

Превземени дејстија и мерки согласно Законот за кривичната постапка и  
Правилникот за начинот на вршење на полициските работи \_\_\_\_\_


Прилози: \_\_\_\_\_

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

М.П. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Што се случило, каде, кога и како е извршено кривичното дело, зошто, со што, објект на кривичното дело

Образец бр.21



## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

ДО

\_\_\_\_\_ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ  
\_\_\_\_\_

Врз основа на член 142 став 11 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09 и 51/11) и член 125 став 1 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07) се поднесува

## КРИВИЧНА ПРИЈАВА

ПРОТИВ НЕПОЗНАТ СТОРИТЕЛ за сторено кривично дело \_\_\_\_\_

(правна квалификација на делото)

со кое е оштетено лицето \_\_\_\_\_, роден-а на \_\_\_\_\_ година,  
во \_\_\_\_\_, со живеалиште-престојувалиште во \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_.ЗАТОА ШТО<sup>1</sup>

Време, место и начин на извршување на кривичното дело:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Факти врз основа на кои е заклучено дека постојат основи на сомневање дека е извршено кривично дело:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Превземени дејствија и мерки согласно Законот за кривичната постапка и Правилникот за начинот на вршење на полициските работи:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Прилози:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

МП

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК  
\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Што се случило, каде, кога и како е извршено кривичното дело, зошто, со што, објект на кривичното дело



Образец бр. 22

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

ДО

\_\_\_\_\_ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

ВРСКА: Наша кривична пријава – посебен извештај број \_\_\_\_\_

од \_\_\_\_\_ година

Ваш акт број \_\_\_\_\_

Врз основа на член 142 став 11 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09 и 51/11) и член 130 став 2 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. \_\_\_\_\_) се поднесува

**ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ**

МП

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

\_\_\_\_\_

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Образец бр. 23

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Врз основа на член 73 став 2 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи ("Службен весник на Република Македонија" бр..149/07) издавам

**Н А Р Е Д Б А****за вршење на патролна и мотопатролна дејност**

Бр. \_\_\_\_\_

За \_\_\_\_\_  
(име и презиме на полициските службеници)

## КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Траење на дејноста од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

По извршување на патролна/мотопатролна дејност да се поднесе писмен извештај за забележувања, сознанија и преземени мерки.

МП

КОМАНДИР  
\_\_\_\_\_Враќање од извршена дејност: \_\_\_\_\_  
(ден, месец, година и час)

Извршени работни часови: \_\_\_\_\_

Дежурен полициски службеник  
\_\_\_\_\_

Врз основа на член 77 став 1 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи ("Службен весник на Република Македонија" бр.\_\_\_\_) поднесувам:

### ИЗВЕШТАЈ

Одговорен полициски службеник за патролата

---

Образец бр.24

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

(назив на организациона единица)

Бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Врз основа на член 144 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи ( Службен весник на Република Македонија бр.149/07 ) се издава

**ПОТВРДА**  
**за задржување на возило подолго од 15 минути**

На ден \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година, од \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ часот,

на \_\_\_\_\_, е задржано возилото \_\_\_\_\_

(јавенпат/булевар/улица)

(вид/марка/тип)

со број на регистарска таблица \_\_\_\_\_ управувано од возачот

\_\_\_\_\_, со број на возачка дозвола \_\_\_\_\_, поради контрола

(име и презиме)

на возилото / контрола на возачот / преглед и претрес на лице и багаж во возилото  
/ техничка исправност на возилото и товарот.

Потврдата се издава на барање на возачот \_\_\_\_\_

МП

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

Република Македонија  
 Republic of Macedonia  
 Republique de Macedoine  
 Министерство за внатрешни работи  
 Ministry of interior  
 Ministre de l`interieur  
 Сектор за внатрешни работи \_\_\_\_\_  
 Department of internal affairs \_\_\_\_\_  
 Sectour das affaires interieures \_\_\_\_\_

Образец бр. 25

Врз основа на член 166 став 1 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/07) се издава

**ПОТВРДА  
 ATTESTATION  
 CONFIRMATION**

**за оштететено моторно возило со странски регистарски таблички  
 for damage to vehicle with foreign license plates  
 d`endommagement d`un vehicule a plaque d`immatriculation**

<b>Возач - име и презиме</b> Driver - full name Chauffeur - nom et prenomes	
<b>Живеалиште - адреса</b> Residence Residence	
<b>Државјанство и број на патна исправа</b> Nationality and passport number Nationalite et No.Du passeport	
<b>Вид, марка и регистарски број на возилото</b> Type, mark and registration number of vehicles Categorie du vehicule et No. de l`immatriculation	
<b>Дата и време на сообраќајна незгода</b> Date and time of accident Data et l`heure de l`accident	
<b>Место на сообраќајна незгода</b> Place of accident Lieu de l`accident	
<b>Опис на оштетувањето на возилото</b> Description of vehicle damage de l`endommagement du vehicule	Description



## Образец 7а

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

Врз основа на на член 26 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07) се составува

**ЗА ПИСНИК**  
**за задржување на лице**

СЕ ЗАДРЖУВА лицето \_\_\_\_\_, роден-а на \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_, држава \_\_\_\_\_, националност \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, со лична карта - патна исправа бр. \_\_\_\_\_, издадена од \_\_\_\_\_.

ЛИЦЕТО Е ЗАДРЖАНО во \_\_\_\_\_, на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ часот од страна на полициски службеник \_\_\_\_\_, ПОРАДИ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ЛИЦЕТО Е ПРИВЕДЕНО во \_\_\_\_\_, на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ часот од страна на полициски службеник \_\_\_\_\_,

ЛИЦЕТО Е - НЕ Е ПОУЧЕНО ЗА СВОИТЕ ПРАВА на \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот, согласно член 34 од Законот за полиција.

ЛИЦЕТО Е ПОУЧЕНО ЗА ПРАВОТО НА БРАНИТЕЛ на ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот, во просториите на \_\_\_\_\_ и истиот БАРА-НЕ БАРА БРАНИТЕЛ, на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_\_ часот.

Лицето дополнително побара право на бранител на ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот.

Адвокатот \_\_\_\_\_ е контактиран на ден \_\_\_\_\_ година  
(податоци за адвокатот)  
во \_\_\_\_\_ часот и дојде во просториите на \_\_\_\_\_, на ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот.

ПОТПИС НА ЗАДРЖАНО ЛИЦЕ

\_\_\_\_\_

(поучен за правата

\_\_\_\_\_

АКО ЗАДРЖАНОТО Е МАЛОЛЕТНИК

потпис на законскиот застапник

\_\_\_\_\_

потпис на бранителот

\_\_\_\_\_

## Образец 7а

(бара бранител)

\_\_\_\_\_

(не бара бранител)

АДВОКАТ

За време на задржувањето на лицето беше констатирана следната психофизичка состојба:  
ИМАШЕ-НЕМАШЕ видливи повреди, кои се состојат од:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПОКАЖУВАШЕ-НЕ ПОКАЖУВАШЕ видливи знаци на болест, ментално растројство, алкохолизираност, дејство на наркотични средства, кои се состојат од

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ИМАШЕ-НЕМАШЕ потреба од лекар \_\_\_\_\_. Известена е соодветна лекарска установа и доктор \_\_\_\_\_ на ден во \_\_\_\_ часот.

Семејството на задржаното лице е контактирано на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_ часот.

Контактирано е дипломатско-конзуларно претставништво \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_ часот.

Други контактирани лица:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_ часот.

Со лицето е започнат разговор за причините за задржувањето на ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот, со полициски службеник \_\_\_\_\_, во просториите на \_\_\_\_\_.

Лицето е - не е префрлено во простории на друга полициска станица \_\_\_\_\_, на ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот, поради: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Лицето е изведено пред суд на ден \_\_\_\_\_ година, во \_\_\_\_\_ часот .

ЛИЦЕТО Е ПУШТЕНО НА СЛОБОДА / ЗАДРЖУВАЊЕТО Е ПРЕКИНАТО на ден \_\_\_\_\_ година во \_\_\_\_ часот.

ПОТПИС НА ЛИЦЕТО

\_\_\_\_\_

Задржувањето во просториите на \_\_\_\_\_, траеше од \_\_\_\_\_ часот, на ден \_\_\_\_\_ година, до \_\_\_\_\_ часот на ден \_\_\_\_\_ година.



## Образец 7а

## ЗАБЕЛЕШКА

---

---

---

---

---

На задржаното лице му се врачува примерок од записникот по прекинувањето на задржувањето, во согласност со член 26, став 4 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија “ бр. 149/07)

\_\_\_\_\_  
(потпис на лицето)

МП

\_\_\_\_\_  
(полициски службеник)

Образец бр. 17 - а

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

примерок број

страници вкупно

Врз основа на 68 од Закон за Полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006 и 6/09) и член 64 а од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07) се поднесува

## О П Е Р А Т И В Е Н   И З В Е Ш Т А Ј

<b>Извор</b>	
<b>Проценка на извор</b>	А – доверлив во сите случаи
	Б – доверлив во повеќе наврати
	Ц – недоверлив во повеќе наврати
	Д – неможе да се процени
<b>Проценка на информација</b>	1 – веродостојна без сомнение
	2 – лично позната на изворот,
	3 – не е лично позната на изворот
	4 – неможе да биде потврдена

ОБЛАСТ НА КРИМИНАЛ

ПРЕДМЕТ

Текст на информација	ПРОЦЕНКА

**Образец бр. 17 - а**

--	--


<b>Превземени активности/дејствија</b>	
--	--

**ПОЛИЦИСКИОТ СЛУЖБЕНИК**

\_\_\_\_\_

**Доставено до:**

Образец бр. 17 - 6

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

(назив на организационата единица)

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ година

ДО

\_\_\_\_\_ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

Врз основа на член 142 став 12 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/97, 44/02, 74/04, 83/08, 67/09 и 51/11) и член 61 од Правилникот за начинот на вршење на полициските работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/07) се поднесува

**ИЗВЕШТАЈ**

МП

ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)  
[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011110